

OPEL Grandland X



			Selection	Enjoy	Design Line	Innovation	Ultimate
бензин	5 врати		со ДДВ				
	Мотор	Менувач	без ДДВ				
	1.2 Turbo Start/Stop 96 кВ/130 КС	6-брзински мануелен	23 677 20 065	24 963 21 155	28 277 23 963	28 277 23 963	34 141 28 933
	1.2 Turbo ecoTEC Start/Stop 96 кВ/130 КС	6-брзински мануелен	23 677 20 065	24 963 21 155	- 23 963	28 277 23 963	34 141 28 933
	1.2 Turbo Start/Stop 96 кВ/130 КС	8 степен автоматски	25 820 21 882	27 728 23 499	30 469 25 822	30 469 25 822	36 373 30 825
	1.6 Turbo Start/Stop 133 кВ/180 КС	8 степен автоматски	-	-	-	33 432 28 332	39 472 33 451

			Selection	Enjoy	Design Line	Innovation	Ultimate
дизел	5 врати		со ДДВ				
	Мотор	Менувач	без ДДВ				
	1.5 дизел Start/Stop 96 кВ/130 КС	6-брзински мануелен	26 796 22 709	28 112 23 824	30 853 26 147	30 853 26 147	36 764 31 156
	1.5 дизел ecoTEC Start/Stop 96 кВ/130 КС	6-брзински мануелен	26 796 22 709	28 112 23 824	- 26 147	30 853 26 147	36 764 31 156
	1.5 дизел Start/Stop 96 кВ/130 КС	8 степен автоматски	28 989 24 567	30 305 25 682	33 639 28 507	33 639 28 507	39 683 33 630
	2.0 дизел Start/Stop 130 кВ/177 КС	8 степен автоматски	-	-	-	35 145 29 784	41 216 34 929

ОПЦИОНАЛНИ ПАКЕТИ		Selection	Enjoy	Design Line	Innovation	Ultimate
		со ДДВ без ДДВ	со ДДВ без ДДВ	со ДДВ без ДДВ	со ДДВ без ДДВ	со ДДВ без ДДВ
Зимски пакет 1		590	590	590	590	
Загревање кај предните седишта, Кожен управувач со 3 крака со 3 мат хром капаци, Аудио команди на управувачот, Термички волан за управување	2EB	500	500	500	500	-
Зимски пакет 2		-	740	740	740	S
Загревање кај предните седишта, Греење на задни седишта, Кожен управувач со 3 крака со 3 мат хром капаци, Пакет за разновидност - продажен пакет, Аудио команди на управувачот, Термички волан за управување	2EC	-	627	627	627	-
Зимски пакет 2 со ТАТМ / ТАТ4	2EC	-	268 227	268 227	268 227	-
Пакет за видик и светло		-	150	150	S	S
Сензор за дожд, Рачка на вратата, задната врата, сатенски хром, Високо/ниско усмерување на светлосниот сноп, вклучува автоматски предни светла и брисачи на ветробранското стакло, Автоматско менување на светлата	CWX	-	127	127	S	S
Пакет за безбедност (камера, радар)		-	482	482	482	S
Индикатор на сензор за систем за поспаност на возачот - DDS, Пакет за видик и светло, Систем за избегнување на судир од напред, Сензор за избегнување и ублажување на судир, Индикатор за сензор за задржување во лента	2F6	-	408	408	408	S
Пакет Park & Go		-	482	-	S	-
Електрика и греење на надворешни ретровизори, во боја на каросеријата, електрика на преклопување, светло за подрачјето околу возилото, Предна и задна помош при паркирање	2EX	-	408	-	S	-
Пакет Park & Go 2		-	1 608	1 393	1 393	-
Електрика и греење на надворешни ретровизори, во боја на каросеријата, електрика на преклопување, светло за подрачјето околу возилото, Предупредување за мртв агол/точка, Помошни сензори за паркирање, Камера за помош при паркирање	2F7	-	1 363	1 181	1 181	-
Пакет Park & Go 3		-	-	-	1 769	S
Електрика и греење на надворешни ретровизори, во боја на каросеријата, електрика на преклопување, светло за подрачјето околу возилото, Радио "Navi 5.0 IntelliLink ", Предупредување за мртв агол/точка, Помошни сензори за паркирање, Задна камера од 360 степени „од птичја перспектива“	2Fi	-	-	-	1 499	S
Пакет за разновидност - продажен пакет		214	214	S	S	S
Простор во подот за складирање товар, Светилка заден свод: осветлување на депот за багаж, Седиште назад десно, со поделба, на преклопување, со централен наслон за раце	PS1	181	181	S	S	S
Пакет All Road		-	418	418	311	311
IntelliGrip, Тркала од легура, 7.5 J x 18, дизајн 5-Y краци, обработени со дијамант, титан, Предна камера, со аларм за пречекоривање на лентата	PS4	-	354	354	264	264
Пакет за спортско копче		-	-	-	857	857
Пневматик и тркало, комплет, Опција за пренамена во спортски модел, Звучен систем Denon Premium, Комплет за итно пумпање на пневматик (наместо резервен што фаќа место)	WPK	-	-	-	726	726
Уживајте во пакетот за изглед		-	590	S	-	-
Затемнети стакла, Лајсна В / S гор. стр., покрив светл. хром., Опрема со лизгачка плочка, табла, молдерна боја, Табла Вметнете ја задната долна пајажина, Комплет за итно пумпање на пневматик (наместо резервен што фаќа место)	WFY	-	500	S	-	-
Пакет Enjoy Plus		-	815	815	-	-
Клима уред со електронско управување, Кожен управувач со 3 крака со 3 мат хром капаци, Пакет за видик и светло, Алармен систем против кражба, Пакет 230 V, приклучок за струја, Прозор со заштита од сонце, странично десно назад (Rollo)	LPLA	-	691	691	-	-
Пакет Enjoy Plus со 2F6	LPLA	-	718 608	718 608	-	-
Пакет Innovation Plus		-	-	-	1 769	-
Приспособливо предно осветлување, Радио "Navi 5.0 IntelliLink ", Пакет 230 V, приклучок за струја, Прозор со заштита од сонце, странично десно назад (Rollo)	LPLB	-	-	-	1 499	-
Пакет Innovation Plus со 2Fi	LPLB	-	-	-	1 071 908	-

НАДВОРЕШНА ОПРЕМА		Selection	Enjoy	Design Line	Innovation	Ultimate
		со ДДВ без ДДВ	со ДДВ без ДДВ	со ДДВ без ДДВ	со ДДВ без ДДВ	со ДДВ без ДДВ
Основна боја	BAS	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Сјајна боја	9BR	214 181	214 181	214 181	214 181	214 181
Металик боја	9M2	590 500	590 500	590 500	590 500	590 500
Boutique боја	BBQ	750 636	750 636	750 636	750 636	750 636
Прозорец тип - апсорбирачки за сончева светлина	AKP	S	S	-	S	-
Затемнети стакла	AKO	-	193 164	S	193 164	S
Ветробранско стакло со греење	C50	214 181	214 181	214 181	214 181	S
Фиксен сончев покрив со електрично управуван штитник од сонце	CFD	-	750 636	750 636	750 636	750 636
Електрика и греење на надворешни ретровизори, во боја на каросеријата, рачно преклопување	DXK	S	S	S	-	-
Електрика и греење на надворешни ретровизори, во боја на каросеријата, електрика на преклопување, светло за подрачјето околу возилото	DXJ	-	-	-	S	S

НАДВОРЕШНА ОПРЕМА		Selection	Enjoy	Design Line	Innovation	Ultimate
		со ДДВ без ДДВ	со ДДВ без ДДВ	со ДДВ без ДДВ	со ДДВ без ДДВ	со ДДВ без ДДВ
Предно светло за магла	T3U	-	193 164	S	193 164	S
Халогени предни светла	T4A	S	S	S	S	-
Приспособливо предно осветлување Високо/ниско усмерување на светлосниот сноп, вклучува автоматски предни светла и брисачи на ветробранското стакло, Предни светла LED	T95	-	1 340 1 136	1 340 1 136	1 340 1 136	S
LED предни светла	UGE	S	S	S	S	S
Двобоен покрив (црно)	41T	-	429 364	S	429 364	S
Двобоен покрив (црно) - избриши	XAE1	-	-	0 0	-	0 0
Камера за помош при паркирање	UVC	-	804 681	S	247 209	-
Асистент за паркирање на задниот дел	UD7	407 345	407 345	-	-	-
Кука за влечење која се отстранува	VQ9	643 545	643 545	643 545	643 545	643 545

ВНАТРЕШНА ОПРЕМА		Selection	Enjoy	Design Line	Innovation	Ultimate
		со ДДВ без ДДВ	со ДДВ без ДДВ	со ДДВ без ДДВ	со ДДВ без ДДВ	со ДДВ без ДДВ
Облога на седишта - ткаенина Formula, Jet, во црно Комфорт предни седишта, Рачно подесување на предното седиште, 4 насоки, возач, Висинско прилагодување на предно десно седиште	TAT2	S	-	-	-	-
Облога на седишта - ткаенина Formula, Jet, во црно Комфорт предни седишта, Рачно подесување на предното седиште, 4 насоки, возач, Висинско прилагодување на предно десно седиште	TAT3	-	S	S	-	-
Облога на седишта - ткаенина / Vinyl, Jet, во црно Спортски предни седишта, Прилагодување на седиште на возач, рачно, во 6 насоки (AGR), Уред за прилагодување на висината на седиштето на совозачот, 4 начини	TATL	-	418 354	418 354	-	-
Облога на седишта - кожа, Jet, во црно Спортски предни седишта, Електрика на прилагодувач, 8 насоки, возач, Рачно прилагодување на висината на седиштето на возачот и на патникот во 6 правци, Клима уред со електронско управување, Пакет за разновидност - продажен пакет, Зимски пакет 1	TATM	-	1 608 1 363	1 608 1 363	-	-
Облога на седишта - ткаенина / Vinyl, Jet, во црно Комфорт предни седишта, Рачно подесување на предното седиште, 4 насоки, возач, Висинско прилагодување на предно десно седиште	TATN	-	-	-	0 0	-
Облога на седишта - ткаенина / Vinyl ii, Jet, во црно Спортски предни седишта, Прилагодување на седиште на возач, рачно, во 6 насоки (AGR), Уред за прилагодување на висината на седиштето на совозачот, 4 начини	TATo	-	-	-	S	S
Облога на седишта - ткаенина / Vinyl ii, светла внатрешност Спортски предни седишта, Прилагодување на седиште на возач, рачно, во 6 насоки (AGR), Рачно прилагодување на висината на седиштето на возачот и на патникот во 6 правци	TATP	-	-	-	734 622	316 268
Облога на седишта - кожа, Jet, во црно Спортски предни седишта, Електрика на прилагодувач, 8 насоки, возач, Рачно прилагодување на висината на седиштето на возачот и на патникот во 6 правци, Клима уред со електронско управување, Пакет за разновидност - продажен пакет, Зимски пакет 1	TAT4	-	-	-	1 608 1 363	1 050 890
Рачно прилагодување на висината на седиштето на совозачот и на патникот во 6 правци (со TATL/TATo)	A53	-	316 268	316 268	316 268	S
Пакет Deluxe Steering	N52	S	S	S	-	-
Кожен управувач со 3 крака со 3 мат хром капаци	N34	-	171 145	171 145	S	S
Спортски кожен управувач со 3 крака и 3 мат хром капаци	N35	-	-	171 145	171 145	171 145
Аудио команди на управувачот	UC3	-	S	S	S	S
Автоматски темпомат, подесување на брзина	K33	S	S	S	S	S
Шини на покривот, сребрени	VGA	-	268 227	268 227	268 227	268 227
Вметнат дел за држач за чаша	DUA	102 86	S	S	S	S
Гумени патосници, напред	BF6	54 46	54 46	54 46	54 46	54 46
Прозор со заштита од сонце, странично десно назад (Rollo)	Di2	-	107 91	107 91	107 91	107 91
Пакет за пушачи (запалка и пепелник)	DT4	21 18	21 18	21 18	21 18	21 18
Климатизација со филтер за честички со рачни контроли	C67	S	S	S	-	-
Клима уред со електронско управување	CJ2	-	375 318	375 318	S	S
Опрема за дополнителен грејач	8H7	-	75 64	75 64	75 64	75 64
Спортски педали од легура	JF5	-	96 81	96 81	96 81	S
Дво тонска автомобилска сирена	U05	-	-	-	S	S




		Selection	Enjoy	Design Line	Innovation	Ultimate
СИСТЕМ ЗА ИНФО И ЗАБАВА		со ДДВ без ДДВ	со ДДВ без ДДВ	со ДДВ без ДДВ	со ДДВ без ДДВ	со ДДВ без ДДВ
Радио "R 4.0" 4 звучника, Кратка кровна антена	IO7	S	-	-	-	-
Радио "R 4.0 IntelliLink" Аудио команди на управувачот, 6 звучници, Антени со можност за поставување на прозорец со монтиран држач за покрив	ioA	536 454	S	S	S	-
Радио "Navi 5.0 IntelliLink " Антени со можност за поставување на прозорец со монтиран држач за покрив, 6 звучници	io6	-	997 845	997 845	997 845	S
Звучен систем Denon Premium	UQS	-	-	-	622 527	622 527
Антени со можност за поставување на прозорец со монтиран држач за покрив	US3	-	107 91	107 91	107 91	S
Безжично полнење за мобилни уреди	K4C	-	118 100	118 100	118 100	118 100
Диг. аудио систем, внат. DAB/DAB+	U2Q	225 191	225 191	225 191	225 191	S
ЦД плеер и МР3	TG5	-	161 136	161 136	161 136	161 136

		Selection	Enjoy	Design Line	Innovation	Ultimate
БЕЗБЕДНОСТ		со ДДВ без ДДВ	со ДДВ без ДДВ	со ДДВ без ДДВ	со ДДВ без ДДВ	со ДДВ без ДДВ
Програма за електронска стабилност (ESP)	FX3	S	S	S	S	S
Воздушни перничина за возачот и совозачот, предни и задни воздушни перничина како завеси и воздушно перниче за градниот кош на возачот	AY2	S	S	S	S	S
Еден привезок	KTM	S	-	-	-	-
Примарен клуч, на превиткување	KTF	-	S	S	S	S
Контрола на заклучување, далечински влез, пасивен влез (PEPS)	ATH	-	-	-	482 408	S
Алармен систем против кражба		268	268	268	268	268
Примарен клуч, на превиткување, Самоактивирачка сирена за аларм, Сензор за навалување на возилото, Сензор во внатрешноста за движење на возилото	PS6	227	227	227	227	227
Темпомат, автоматски, адаптивен, со stop/go и ограничувач на брзина	KSA	-	750 636	750 636	750 636	750 636
Автоматско регулирање на возење, ограничувач на брзина	K38	-	750 636	750 636	750 636	750 636
Пакет за струја 12 V	PS2	54 46	54 46	S	S	-
Пакет 230 V, приклучок за струја	1RL	129 109	129 109	129 109	129 109	S
Безбедносна мрежа	AP9	177 150	177 150	177 150	177 150	177 150

		Selection	Enjoy	Design Line	Innovation	Ultimate
ГУМИ		со ДДВ без ДДВ	со ДДВ без ДДВ	со ДДВ без ДДВ	со ДДВ без ДДВ	со ДДВ без ДДВ
Челични тркала, 7.0 J x 16, дизајн со 7 краци, сребрено	RS2	S	0 0	-	-	-
Тркала од легура, 7.0 J x 17, дизајн со 5 двојни краци, сребрено	RSB	-	S	-	-	-
Тркала од легура, 7.5 J x 18, дизајн со повеќе краци, сребрено	PZW	-	632 536	S	S	-
Тркала од легура, 7.5 J x 18, дизајн со 5 краци	RQH	-	-	268 227	268 227	-
Тркала од легура, 7.5 J x 18, дизајн со 5 краци, обработени со дијамант, црно	RQK	-	-	268 227	268 227	-
Тркала од легура, 7.5 J x 19, дизајн со 5 двојни краци, обработено со дијамант	RZA	-	-	-	-	S
Тркала од легура, 7.0 J x 19, дизајн со повеќе краци, сребрено (со есоТЕС модели)	RT6	2 036 1 725	1 179 999	-	547 464	0 0
Пневматик и тркало, комплет	KTI	S	S	S	S	S
Челично резервно тркало со заштеда на простор	RUP	107 91	107 91	-	107 91	107 91

Основни карактеристики	
КАРОСЕРИЈА	5 врати
Висина (mm)	1609
Должина (mm)	4477
Меѓускино растојание (mm)	2675
Ширина (со/без странични ретровизори)	2098 / 1856
Ширина на патека (предни/задни гуми) (mm)	1595 / 1610
Радиус на завој в метри	
От стена до стена	11,05

Основни карактеристики	
Димензии на багажниот простор (ECIE/GM) во mm	5 врати
Должина по подот до наслоните на задните седишта	873
Должина по подот со наслони на задното седиште преклопени напред	1696
Ширина на багажот	1053
Висина на багажот	866
Волумен на багажниот простор (ECIE/GM) во L	
Капацитет на багажниот простор под поклопецот	514 - 1652
Capacitet rezervoara za gorivo	53



Мотор	бензин Мотор			дизел Мотор		
	1.2 Turbo Start/Stop (96 kW / 130 КС)	1.2 Turbo Start/Stop (96 kW / 130 КС)	1.6 Turbo Start/Stop (133 kW / 180 КС)	1.5 дизел Start/Stop (96 kW / 130 КС)	1.5 дизел Start/Stop (96 kW / 130 КС)	2.0 дизел Start/Stop (130 kW / 177 КС)
Норма на издувни гасови	EURO6.2	EURO6.2	EURO6.2	EURO6.2	EURO6.2	EURO6.2
Гориво	бензин	бензин	бензин	дизел	дизел	дизел
Број на цилиндри	3	3	4	4	4	4
Пречник во mm	75,0	75,0	77,0	75,0	75,0	85,0
Од во mm.	90,5	90,5	85	84,8	84,8	88,0
Зафатнина (цм ³)	1199	1199	1598	1499	1499	1997
Макс. сила (kW/КС)	96 / 130	96 / 130	133 / 180	96 / 130	96 / 130	130 / 177
Макс. сила при број на вртежи во минута	5550	5550	5550	3750	3750	3750
Макс. вртежен момент (Нм)	230	230	250	300	300	400
Макс. вртежен момент при број на вртежи во минута	1750	1750	1750	1750	1750	2000
Тежина и носивост на осовината во кг.				Тежина и носивост на осовината во кг.		
Тежина на празно возило вклуч. Возач	1370	1393	1500	1435	1455	1575
Дозволена бруто тежина на возилото	1930	1953	2000	2000	2000	2090
Товар	560	560	500	565	545	515
Максимална сила на влечење без сопирање	600	600	600	600	600	750
Максимална сила на влечење,сопирање (12% градиент)	1400	1200	1600	1500	1300	2000
потрошувачка на гориво (л/100 км)				потрошувачка на гориво (л/100 км)		
Менувач	6-брзински мануелен	8 степен автоматски	8 степен автоматски	6-брзински мануелен	8 степен автоматски	8 степен автоматски
градско	6,1	6,1–6,0	7,2–7,1	4,7	4,5–4,4	5,3
екстра градско	4,9–4,8	4,9–4,8	5,0–4,9	3,9–3,8	4,0–3,9	4,6
комбинирано	5,3–5,2	5,3–5,2	5,8–5,7	4,2–4,1	4,2–4,1	4,9
CO ₂ емисија (г/км)	121–120 (ecoTEC: 117)	121–119	132	110–108 (ecoTEC: 106)	109–108	128
Максимална брзина (км/ч)	188	196	222	192	192	211
Забрзување 0-100 км/ч (с)	10,1	10,4	8,0	10,9	12,3	9,5

Содржината е заснована на информациите достапни од 1. јули 2018. Вашиот Opel дилер може да Ви даде точни информации за можните промени, кои може да се појават во меѓувреме. Податоците се од информативен карактер и Opel Southeast Europe LLC не е одговорен за точноста на истите. Опционалната опрема се наплаќа дополнително. Доколку сакате да порачате возило, контактирајте го вашиот Opel дилер за повеќе информации.

Рециклирање: Информации за влијанието на животната околина, за нашата повратна мрежа и рециклирање на искористените возила, може да се најде на: www.opel.mk

Opel Southeast Europe LLC, Budaörs, јули 2018.